

Една од партиите на Албанците, која беше дел од изминатата Влада, сега е во опозиција, по сè изгледа тоа тешко ѝ паѓа, никако не може да го прифати фактот дека нејзината делегација овој пат ќе престојува во другиот дел од хотелот "Бистра". Веројатно и затоа не присуствуваа на највисоко ниво. А веројатно и поради тоа лидерот на оваа партија одлучи да остане во "својот" хотел во Мала Речица. Очигледно таму му било попријатно. Како што наведе пратеникот од ДУИ, Џевад Адеми, нивниот лидер Али Ахмети, ете токму во неделата, одлучил да земе слободен ден, и да не се замара со комуникација со неговите политички колеги, па затоа во Маврово ги испрати своите најблиски соработници, кои требаа на премиерот Никола Груевски да му ги кажат неговите забелешки.

Епилогот од средбата може да се дефинира како "добро е што седнаа на една маса" или, пак, конечно и тоа се случи, но сепак крајниот исход од дводневната политичка сеанса е дека нема договор. Власта и опозицијата не се договорија, туку само ги разменија своите размислувања за одредени прашања. Сепак, и тоа е успех, бидејќи речиси до вчера за секоја тема се препукуваа преку медиумите, испраќајќи најразлични пораки, со кои, пред сè, се обидуваа да ѝ се додворат на јавноста, а многу брзо потоа ги менуваа "цврстите" ставови.



ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ ВО МАВРОВО ОСТАНА НА СВОИТЕ ЗАЛОЖБИ ЗАЦРТАНИ ВО ИЗБОРНАТА ПРОГРАМА

МАВРОВСКАТА ВО ПОЛИТИЧК

Пропуштени повици, грешки во преводот, различно толкување на демократските придобивки, спротивно читање на Уставот на Република Македонија, различни гледишта за одредени законски проекти... и што уште не, беа само дел од причините поради кои во последниов период се наметна тезата дека во нашава земја не постои доволно комуникација на релација власт-опозиција. Приказната тргна од Законот за полиција, продолжи со Законот за следење на комуникациите, и доведе до тоа да се формира неофицијален став дека во иднина сите закони треба да ги носиме со комплетен политички консензус. Тоа секако не е можно. Но, за да се докаже истото треба да се разговара. Токму затоа, високо во планините, на чист воздух и далеку од градската цивилизација, политичкиот естаблишмент во Република Македонија се сретна за да дефинира зошто не може да разговара меѓу себе. Односно, конечно да заклучи зошто во последниот извештај на Европската комисија се потенцира сериозен застој во политичкиот дијалог меѓу партиите во земјава.

На оваа тема, се чини клучна, иако

ПРАТЕНИЦИТЕ НЕ ГО ДАВААТ ИМУНИТЕТОТ!?

Ненадејната најава на претседателот на Собранието на Република Македонија, Љубиша Георгиевски, по примерот на народните избраници од Романија, нашите парламентарци да се откажат од својот имунитет, безмалку ги шокира присутните во собраниската сала. Овој предлог, за кој допрва треба да се изјаснуваат домашните пратеници, по сè изгледа не наиде на големо воодушевување кај нив, иако со него се сака само да се посочи дека никој во оваа држава нема да биде изземен во борбата со корупцијата.

Политичките партии застапени во Собранието се очекува наскоро да го изградат својот став за овој предлог на првиот спикер, но сегашните информации велат дека за тоа не постои голема желба.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

во земјава има многу поприоритетни прашања, се дебатираше зад затворени врати. Во Маврово. Место кое меѓународните претставници неколку години претходно го обележаа како идеално за на една маса да ги седнат претставниците на власта и на опозицијата. И во тоа успеаваше изминатите години. Можеби поради фактот дека дел од сегашната опозиција (ДУИ) тогаш беше власт, па поради тоа дијалогот се одвиваше без особени проблеми. Но, сега улогите се сменети. Една од партиите на Албанците, која беше дел од изминатата Влада, сега е во опозиција, по сè изгледа, тоа тешко ѝ паѓа, никако не може да го прифати фактот дека нејзината делегација овој пат ќе престојува во другиот дел од хотелот "Бистра". Веројатно и затоа не присуствуваа на највисоко ниво. А веројатно и поради тоа лидерот на оваа партија одлучи да остане во "својот" хотел во Мала Речица. Очигледно таму му било попријатно

иако и врапчињата во државава знаат дека оваа средба на лидерите од власта и од опозицијата се одржува токму поради нивното тромесечно повторување на тезата дека во земјава постои политичка криза и дека не постои дијалог меѓу власта и опозицијата.

Но, како што наведе пратеникот од ДУИ, Џевад Адеми, нивниот лидер Али Ахмети, ете токму во неделата, одлучил да земе слободен ден, и да не се замара со комуникацијата со неговите политички колеги, па затоа во Маврово ги испратил своите најблиски соработници, кои требаа на премиерот Никола Груевски да му ги кажат неговите забелешки. И така, по неколкудневни замајувања на јавноста, дали лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ќе се сретне со Груевски, па дали Груевски ќе ја прифати поканата на организаторот, во случајов Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија, се одржа таканаречениот Мавровски самит.

СУДИР НА "АРОГАНТНАТА" ВЛАСТ И "САМОБЕНИСАНАТА" ОПОЗИЦИЈА!

Самитот се одржа, за да се закаже нов. Тоа е дефинитивната порака од дводневното дружење на власта и на опозицијата, кои во Маврово дебатираа за неколку значајни теми. Епилогот од средбата може да се дефинира како "добро е што седнаа на една маса" или, пак, конечно и тоа се случи, но сепак крајниот исход од дводневната политичка сеанса е дека нема договор. Власта и опозицијата не се договорија, туку само ги разменија своите размислувања за одредени прашања. Сепак, и тоа е успех, бидејќи речиси до вчера

БЕЛИНА СЕ ИЗГУБИ АТА МАГЛА

за секоја тема се препукуваа преку медиумите, испраќајќи најразлични пораки со кои, пред сè, се обидуваа да ѝ се додворат на јавноста, а многу брзо потоа ги менуваа "цврстите" ставови. Но, и тоа не е спорно, бидејќи демократијата дозволува различно размислување. Единствено е спорно кога политичките партии, особено во транзиционите земји, каква што е нашата, своите интереси ги ставаат пред државните, односно не можат да изградат агенда на национални и на државни приоритети.

Немањето слух за вакви прашања е сериозен недостаток кој меѓународната заедница го забележала многу одамна. И токму поради тоа, единствениот "спас" го гледа во организирањето вакво тип трибини, каде што лидерите на политичките партии ќе се обидат да разговараат меѓу себе за сите отворени прашања и, се разбира, доколку е можно да ги приближат своите комплетно спротивни ставови. Почетоците се секогаш тешки, но битно е дали воопшто постои желба да се разговара. А тоа се покажа викендов во Маврово. Политичките партии заедно со своите ментори - меѓународната заедница покажаа дека сакаат да седнат на една маса и да разговараат. Сосема свесни за фактот, барем како што најавуваат, дека дијалогот е единствениот механизам за надминување на разликите меѓу нив.



**ИЛИНКА МИТРЕВА И РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЗАЕДНО
ГИ БРАНЕА СТАВОВИТЕ НА СДСМ**

Иако не се очекуваше спектакл од самитот во Маврово, сепак сосема е јасно дека претставниците на политичките партии, на оваа нивна прва средба по формирањето на новата Влада, ја минаа така што секој ги соопштуваше своите ставови. Политички тактично, и од страна на лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, која по преземањето на партијата сака во јавноста да се наметне како цврст претседател и предводник на опозицијата во Македонија, но и од страна на премиерот Никола Груевски кој, пак, не ја испушти оваа шанса за повторно да ги промовира и да ги реализира чекорите од својата преродба. Токму затоа пораката упатена до јавноста од страна на опозицијата е дека премиерот на Република Македонија е арогантен и се обидува да ја натера опозицијата да ги прифати нивните приоритети и одлу-



АГРОН БУЦАКУ ВО МАВРОВО СЕ ОБИДЕ ДА ГО ЗАМЕНУВА СВОЈОТ ЛИДЕР, КОЈ СЕ ОДМАРАШЕ ВО МАЛА РЕЧИЦА



ЛИДЕРИТЕ НА ДВЕТЕ АЛБАНСКИ ПАРТИИ НЕ СЕ СРЕТНАА ЗА ДА СИ КАЖАТ ВО ОЧИ ШТО ГИ МАЧИ

ки, додека пораката на власта гласи: "Ние сме отворени за дијалог за сите отворени прашања, но не очекуваме комплетна согласност, бидејќи тоа не е можно". Дијаметрално спротивно, но сосема очекувано како за прва средба на власта и на опозицијата, по промената на власта, и по промената на лидерската позиција во СДСМ.

ИСЕЛЕНИЧКО-ГЛАСАЧКИ ЦУБОКС

Недоаѓањето на претседателот на ДУИ, Али Ахмети, во Маврово, го разочара претставникот на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере, кој не пропушти да потенцира дека сепак бил задоволен затоа што сите политички партии седнале на една маса. Бидејќи на овој начин тие покажале дека можат да комуницираат меѓу себе, со што ја покажале важноста на дијалогот. Но, недоаѓањето на оној кој всушност и најмногу вреска, лидерот на ДУИ, за меѓународната заедница, особено за Фуере, беше сериозен удар, бидејќи токму тој се обидуваше да покаже дека Ахмети е оној кој секогаш е подготвен

за дијалог. Отсуството на двајцата лидери на релевантните албански партии во Република Македонија, сепак не ја намали тежината на средбата во Маврово која, како што потенциравме, не заврши со конкретен договор, бидејќи и за двете клучни прашања, отворени на оваа средба, власта и опозицијата имаа сосема различен став.

Овој пат каменот на сопнување беше новиот деловник за работа на Собранието на Република Македонија, и законот со кој на иселениците им се

дозволува гласање за време на избори во државите каде што живеат. На дебатата во Маврово овие две горливи теми предизвикале лавина реакции кај опозицијата, особено за Законот за гласање на иселениците, за кој се тврдело дека е невозможен, пред сè, поради фактот дека наводно не постоела точна и прецизна бројка за колку иселеници станува збор. Ваквите констатации биле одбиени од страна на власта, со фактите дека тоа може многу лесно да се утврди, истовремено потенцирајќи дека овој закон мора да биде донесен, бидејќи тој бил дел од нивната предизборна програма. Ништо помала не била ниту дебатата за промена на Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој според владејачките партии се предлага да биде срочен по моделот на оној на германскиот Бундестаг, за кој, пак, опозицијата цврсто не се изјаснува, но потенцира дека треба активно да биде консултирана при промената на деловникот, притоа како урнек нудејќи го оној кој со словенечки експерти бил изготвен од страна на поранешниот спикер Љупчо Јордановски.

И тука завршува првиот круг на средби меѓу власта и опозицијата, кои не само што седнаа на една маса, туку и ги соопштија своите ставови за двете зададени теми за овој самит. Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија е една од оние теми за кои допрва ќе се дебатира во и надвор од собраниските сали, но ништо помала не е ниту темата за гласањето на иселениците, кои веќе петнаесет години го очекуваат овој закон.

НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОЕКТИ!

На средбата во Маврово, покрај двете најважни прашања за кои се дебатираше а најмногу, односно за новиот деловник за работа на Собранието на Република Македонија, и за Предлог-законот со кој им се овозможува гласање на иселениците, на маса биле ставени и некои други предлози. Имено, како што дознаваме, премиерот Никола Груевски предложил измена на Уставот на Република Македонија, со кој ќе се овозможи донесување закон за задолжително средно образование, потоа отворање приватно основно образование, како и отворање ново министерство за информатичко општество. На маса биле ставени и темите за јавниот обвинител, односно изготвување посебен закон, со кој на новиот јавен обвинител ќе му бидат дадени поголеми овластувања.